



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Сгласи по тарифата.

Понеделник, 22 мај 1967
Скопје
Број 20

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0 80 (80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

172.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ

Се прогласува Законот за радио-сообраќајот што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година.

У. бр. 01-29/67
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Работите во областа на радио-сообраќајот се вршат според одредбите на Основниот закон за радио-сообраќај (Основен закон) и одредбите на овој закон.

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН ЗА РАБОТИ НА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ

Член 2

Работите во областа на радио-сообраќајот што според Основниот закон се утврдени како надлежност на органите на управата во републиката ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија може да врши радио-мерење во областа на радио-сообраќајот и барање од одделни државни органи, работни или други организации.

III. ОТКРИВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАДИО ПРЕЧКИ

Член 3

Електричните и други апарати, како и уредите и постројките што произведуваат електрични зрачења што им создаваат пречки на радио-дифузните приемници во приемот на радио-дифузните емисии (штетни зрачења) мораат да бидат снабдени со направи или склопови што ги отстрануваат штетните

значења или ги сведуваат на мера пропишана во југословенскиот стандард за радио-пречките.

Електричните и други апарати, уреди и постројките што произведуваат штетни зрачења мораат да се снабдат со направи или склопови за отстранување или сведување на штетните зрачења на пропишана мерка уште во нивното производство односно изградба. Производителите односно изведувачите на изградбата на овие апарати, уреди и постројки се должни да означат на нив односно да потврдат (атестираат) дека се спроведени мерки за отстранување на штетните зрачења или дека тие се сведени на пропишана мерка.

Имателите на електрични и други апарати, уреди и постројки се должни да ги одржуваат така што да не произведуваат штетни зрачења односно да ги отстранат од нив сите недостатоци што предизвикуваат штетни зрачења, а по потреба да ги снабдат со направи или склопови за отстранување или сведување на штетните зрачења на пропишана мерка.

Член 4

Откривањето и отстранувањето на штетните зрачења се врши според југословенските стандарди од областа на отстранувањето на радио-пречките односно според современите технички достигнувања, ако не е пропишан југословенски стандард.

Работите во врска со откривањето на изворите на штетните зрачења ги врши Радио-телевизија Скопје.

Член 5

Ако постојат барања од пет или повеќе иматели на радио-дифузни приемници од одделен блок или реон за утврдување на пречките во приемот на радио-дифузните емисии, Радио-телевизија Скопје е должна да го открие изворот на пречките и да го извести за тоа Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија заради преземање соодветни мерки.

Член 6

Имателите на електрични и други апарати, уреди и постројки се должни на овластените лица од Радио-телевизија Скопје да им овозможат вршење на прегледи заради откривање на штетните зрачења, да им даваат потребни известувања и да им овозможат разгледување на техниката и друга документација што содржи податоци потребни за вршење на прегледот.

IV. РАДИО-ОПЕРАТОРИ И РАДИО-ТЕХНИЧАРИ

Член 7

На работните места во радио-станицата во радио-службите на воздухопловните пристаништа отворени за внатрешен и меѓународен сообраќај, на

воздухопловните во внатрешниот воздушен сообраќај, пловилата на внатрешна пловидба, во хидрометеоролошката служба, како и во радио-службите на работните и други организации и на органите на општествено-политичките заедници, лицата што самостојно вршат прием и предавање на соопштенија со отчукување на знаци (радио-оператори) и лицата што непосредно учествуваат во обезбедувањето на приемот и отпраќањето на соопштенијата (радио-техничари) покрај општата здравствена способност, мораат да имаат стабилен нервен систем и неопштетен орган на слухот.

Член 8

Со посебна стручна способност за самостојно вршење на работите во органите и организациите од член 7 на овој закон доколку со сојузен пропис не е поинаку определено, радио-операторите се здобиваат со завршен радио-телеграфски курс, едногодишна практична работа на работите на примањето и предавањето на соопштенијата и положен стручен испит.

Член 9

Програмата за стручниот испит од претходниот член опфаќа:

1. познавање на прописите на внатрешниот и меѓународниот сообраќај;
2. примање и предавање на морзеовите знаци со брзина од најмалку 80 знаци во минута;
3. основно познавање на електро и радио-техниката;
4. основно познавање на емисионите уреди и нивната примена во радио-сообраќајот.

Член 10

Стручната оспособеност на радио-операторите ја проверува посебна комисија што ја образува републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 11

Со посебна стручна оспособеност за самостојно вршење на работите во органите и организациите од член 7 на овој закон радио-техничарите се здобиваат со завршување на средна техничка школа — електрична насока или со полагање на испит за звање висококвалификуван работник — електрична насока (слаба струја).

Член 12

За самостојно вршење на работите на работните места во радио-станцијата во радио-службите на органите и организациите од член 7 на овој закон, радио-операторите и радио-техничарите треба да имаат посебно овластување.

Овластувањето од претходниот став го издава Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Овластувањето се издава со рок на важење од 5 години.

Во текот на секоја година радио-операторите и радио-техничарите подлежат на задолжителна здравствена контрола.

Овластувањето може да се продолжи за наредните 5 години ако имателот во рок од 3 месеци пред истекот на важноста на овластувањето доста-

ви лекарско уверение за состојбата на нервниот систем и органот на слухот.

Овластувањето престанува да важи и пред истекот на рокот ако се утврди дека имателот повеќе не ги исполнува посебните здравствени услови од член 7 на овој закон.

V. НАДОМЕСТОК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И РАДИО-МЕРЕЊА

Член 13

За техничките прегледи и радио-мерењата во областа на радио-сообраќајот што ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот од претходниот став ја определува Извршниот совет.

Средствата остварени од надоместокот за извршените технички прегледи и радио-мерења се водат на посебна сметка и се користат за вршење на редовна дејност на службата за технички прегледи.

VI. ИНСПЕКЦИЈА НА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ

Член 14

Работите на инспекцијата во радио-сообраќајот ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, доколку со Основниот закон не е поинаку определено.

Член 15

Инспекцијата за радио-сообраќај врши надзор дали електричните и други апарати, уредите и постројките што предизвикуваат штетни зрачења се снабдени со направи или склопови за отстранување на штетните зрачења односно за нивното сведување на пропишана мерка, како и надзор над употребата на рачните радио-станции и радио-телефоните.

Член 16

При вршењето на инспекцијата, инспекторот за радио-сообраќај има право да ги прегледува електричните и другите апарати, уредите и постројките што предизвикуваат штетни зрачења, како и да ја разгледува техничката и друга документација што содржи податоци потребни за вршење на инспекцијата.

Имателите на електрични и други апарати, уреди и постројки се должни на инспекторот да му овозможат вршење на инспекцијата, да му даваат потребни известувања и да му овозможат разгледување на техничката и друга документација што содржи податоци потребни за вршење на инспекцијата.

Член 17

Инспекторот за радио-сообраќај, во смисла на член 15 од овој закон, е овластен да му нареди на имателот на електричниот или друг апарат, уреди или постројката што предизвикува штетни зрачења во определен рок да ги отстрани неговите недостатоци односно да го опреми со потребни направи или склопови што ги отстрануваат штетните зрачења или ги сведуваат на пропишана мерка, како и да издаде наредба за неговото привремено исклучување од употреба, ако во определениот рок не се отклонат недостатоците, односно не се опреми со потребни направи или склопови.

Член 18

За инспектор за радио-сообраќај може да се назначи лице кое има завршено технички факултет — електрична насока (слаба струја), најмалку 3 години работен стаж во структурата и положен стручен испит или виша техничка школа — електрична насока (слаба струја), најмалку 5 години работен стаж во структурата и положен стручен испит.

Член 19

Инспекторите за радио-сообраќај имаат посебна легитимација со која се утврдува нивното својство.

Легитимацијата ја издава Републичкиот секретар за индустрија и трговија.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 20**

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице што користи електричен или друг апарат, уред или постројка што предизвикува штетни зрачења (член 3).

За дејството од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100 динари и одговорното лице во работната организација односно во правното лице.

Член 21

Со парична казна до 40 динари ќе се казни за прекршок физичко лице што користи електричен или друг апарат, уред или постројка што произведува штетни зрачења (член 3).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 22**

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за определување орган на управата кој ќе врши управни работи во областа на радио-сообраќајот („Службен весник на СРМ“ број 43/63).

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

173.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1967—1970 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година.

У. бр. 01-31/67
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1967—1970 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

За санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје, се определуваат следните износи и корисници:

— Филозофски факултет за изградба на Филозофски факултет	26.650.000 д.
— Економски факултет за изградба на Економски факултет со Економски институт	20.300.000 д.
— Правен факултет за изградба на Правен факултет	18.750.000 д.
— Ректорат за изградба на зграда на ректоратот	8.100.000 д.
— за санација на Земјоделско-шумарски факултет	2.840.000 д.
— Земјоделско-испитателен институт за изградба на Земјоделско-испитателен институт	1.724.640 д.
— Народна и универзитетска библиотека за изградба на Народна и универзитетска библиотека	19.682.121 д.
— Архив на Македонија за изградба на Архив на Македонија со Институт за национална историја	8.750.000 д.
— Републички завод за заштита на културни споменици за изградба на Републички завод за заштита на културни споменици	500.000 д.
— Народен театар за изградба на Оперско-балетски театар	46.648.201 д.
— Археолошки музеј за изградба на Археолошки музеј	4.550.000 д.
— Историски музеј за изградба на Историски музеј	1.990.000 д.
— Природно-научен музеј за изградба на Природно-научен музеј	1.670.000 д.
— Републички завод за здравствена заштита	

за изградба на Републички завод за здравствена заштита	1.848.720 д.
— Завод за трансфузија на крв за санација и изградба на нов дел на Заводот за трансфузија на крв	1.086.500 д.
— Институт за туберкулоза за санација и изградба на нов дел на Институтот за туберкулоза	600.000 д.
— Хируршка клиника за санација на стариот клинички блок	2.350.000 д.
— Медицински факултет за санација на новиот клинички блок	11.965.250 д.
— Завод за медицинска рехабилитација за санација на Заводот за медицинска рехабилитација	690.000 д.
— Дом за слепи деца за изградба на Дом за слепи деца	1.000.000 д.
— Завод за образование и згрижување на деца за санација на Заводот за образование и згрижување на деца	300.000 д.
— Училиште за глуви деца и младинци за изградба на Училиште за глуви деца и младинци	1.410.000 д.
— Фонијатриско-аудиолошки центар за санација на Фонијатриско-аудиолошки центар	230.000 д.
— Народна банка — Централа за СРМ за изградба на Народна банка	7.890.000 д.
— Југословенска банка за надворешна трговија за изградба на Југословенска банка за надворешна трговија	2.750.000 д.
— Служба за општествено книговодство — Централа за изградба на зграда на Службата за општествено книговодство и филијала	660.000 д.
— Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија за изградба на зграда на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	9.000.000 д.
— нераспределени	6.419.546 д.

Член 2

За санирањето и изградбата на објектите од претходниот член ќе се употребат средствата од Фондот за обнова и изградба на Скопје, наменети за изградба на нестопански објекти од општ интерес за Републиката во износ од 165.354.978 динари и средствата во износ од 45.000.000 динари согласно одлуката на Градското собрание на Скопје бр. 3546 („Службен гласник на град Скопје“ бр. 240/67).

Член 3

Се овластува Извршниот совет, во зависност од приливот на средствата, да ги утврдува износите по години за одделните корисници, како и да ја утврди намената на нераспределените средства од член 1 на овој закон.

Член 4

Средствата од овој закон им се доделуваат на корисниците без обврска на враќање.

Корисниците на средствата се должни, со утврдените износи, да го обезбедат конечното завршување на објектите за целосно вршење на нивната функција според проектите.

Член 5

Финансиските работи во врска со санирањето и изградбата на објектите од овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Наредбодател за извршување на средствата е Републичкиот секретар за финансии.

Член 6

Средствата од овој закон ќе се користат преку одделна сметка на Републиката.

Член 7

Неискористените средства во износ од 21.044.834 динари по финансискиот план на укинатиот Републички фонд за нестопански инвестиции за 1966 година корисниците ќе ги користат и во текот на 1967 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

174.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО САМОВЛАСНИ ЗАЗЕМАЊА НА ЗЕМЈИШТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за уредување имотните односи настанати со самовласни заземања на земјишта во општествена сопственост,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година.

У. бр. 01-30/67
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоес Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО САМОВЛАСНИ ЗАЗЕМАЊА НА ЗЕМЈИШТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Законот за уредување имотните односи настанати со самовласни заземања на земјишта во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 14/59 и 16/65), во член 2 се додава нов став 2 кој гласи:

„Ако е узурпирано градежно земјиште во општествена сопственост што е опфатено во потесниот градежен реон, доколку се исполнети условите од претходниот став, на држателот ќе му се признае право на користење на тоа земјиште“.

Сегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 3 се додава нов став 5, кој гласи:

„На држателот на самовласно заземено градежно земјиште во општествена сопственост во потесниот градежен реон може да му се признае право на користење само на една парцела, според парцелацијата што е извршена со урбанистичкиот план“.

Сегашниот став 5 станува став 6.

Член 3

Во член 15 став 1 зборовите „по пријава на“ и зборовите „односно пријава“ се бришат.

Член 4

По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи:

„Држателите на самовласни заземени земјишта во општествена сопственост се должни најдоцна до крајот на 1969 година да поднесат писмено барање за признавање правото на сопственост односно правото на користење на тие земјишта.

На држателите на самовласно заземени земјишта во општествена сопственост што не ќе поднесат писмено барање во рокот определен во претходниот став, не ќе им се признае правото на сопственост односно правото на користење на тие земјишта“.

Член 5

Во член 17 ставот 2 се менува и гласи:

„Барањето од претходниот став се поднесува до општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правни работи (надлежниот орган)“.

Член 6

Член 18 се менува и гласи:

„Постапката за расправање на имотните односи настанати со самовласно заземање земјишта во општествена сопственост ја води и решенија донесува надлежниот орган“.

Член 7

Во членовите 19, 21 и 24 став 1 и член 26 зборовите „општинската комисија за узурпации“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган“, а во членовите 19 и 20 зборот „комисијата“ се заменува со зборовите „надлежниот орган“.

Член 8

Во членот 25 зборовите „Комисијата од член 18 на овој закон е должна“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган е должен“.

Став 2 се брише.

Член 9

Во член 28 став 1 и 2 зборовите „надлежната општинска комисија за узурпации“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган“.

Член 10

Член 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за уредување на имотните односи настанати со самовласно заземање земјишта во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65) се брише.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да издаде пречистен текст на Законот.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

175.

Врз основа на член 134 од Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ОСНОВАЊЕ РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ НА ОПШТИНАТА КАЛЕ ВО СКОПЈЕ**

I. Правата и обврските на Социјалистичка Република Македонија како основач на Претпријатието рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, основно со решение бр. 1418/52 од 31.XII.1952 година на Владата на Народна Република Македонија и решение ИС бр. 365 од 1.IX.1956 година на Извршниот совет, а во согласност со Собранието на општината Кале во Скопје, дадена со заклучок бр. 01-7116 од 27.III.1967 година, се пренесуваат на Општината Кале во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-19
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с.р.

176.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“, бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВО-
ДИ ЗА 1966 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1966 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на седницата одржана на 20.П.1967 година под бр. 10.

II

Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-49
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

177.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА
1967 ГОДИНА

I

Се дава согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за води за 1967 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на седницата одржана на 16.Ш.1967 година под бр. 19.

II

Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-45
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

178.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКА-
ТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

I. Се потврдува Статутот на Педагошката академија во Штип донесен од Советот на Академијата на седницата одржана на 13.IX.1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-51
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

179.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКА-
ТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

I. Се потврдува Статутот на Педагошката академија во Битола, донесен од Советот на Академијата на седницата одржана на 1.VII.1966 година.

II. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-48
6 мај 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

180.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП**

I. Се потврдува Статутот на Вишата економска школа во Прилеп, донесен од Советот на Школата на седницата одржана на 28.V.1966 година.

II. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-47

6 мај 1967 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Видоє Смилевски, с. р.

181.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА**

I. Се потврдува Статутот на Вишата земјоделска школа во Струмица, донесен од Советот на Школата на седницата одржана на 15.I.1966 година.

II. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-46

6 мај 1967 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Видоє Смилевски, с. р.

182.

Врз основа на член 31 од Законот за архивската граѓа и архивите, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АРХИВОТ НА
МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ**

I. Се потврдува Статутот на Архивот на Македонија — Скопје, донесен од Советот на работната заедница на Архивот на седницата одржана на 15.XII 1965 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-50

6 мај 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоє Смилевски, с. р.

183.

Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

**РЕ Ш Е Н И Е
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица БИТОЛА IV.

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одржи на 24 јуни 1967 година.

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи на 9 јули 1967 година.

Број 01-901

12 мај 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

184.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Правилниците за распределба на личните доходи на работните единици Дирекција, Сепарација, Нада, Кафе Оџак, Јажинце, Возен парк, Надворешен погон во Радушa, Градежна служба и Ресторан во Радушa при Рудниците и индустрија за хром, антимон и арсен „Радушa“ од Горче Петров, по одржаната јавна расправа од 26 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 16 од Правилниците за распределба на личните доходи на работниците, донесени во декември 1964 година од советите на работните единици Дирекција, Сепарација, Нада, Кафе Оџак, Јажинце, Надворешен погон — Радушa

ша, Градежна служба и Возен парк и член 14 од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на работната единица Ресторан — Радушa при Рудниците и индустријата за хром, антимон и арсен „Радушa“ — Горче Петров.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во работните единици на Рудниците и индустријата за хром, антимон и арсен „Радушa“ во Горче Петров.

3. Од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на СРМ“, нема да се применуваат укинатите одредби од Правилниците.

4. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука од следниве разлози:

По повод на претставката на Трајан Иловски од Горче Петров, Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оцена на уставноста на наведените одредби од Правилниците на работните единици при Рудниците и индустријата за хром, антимон и арсен „Радушa“ во Горче Петров.

Со наведените одредби е пропишано дека на работникот кој во текот на месецот неоправдано ќе изостане од работа еден ден му се намалува личниот доход над личниот доход по стартната основа за 50%, а пак ако изостане повеќе од еден ден во месецот тогаш нема право на личниот доход над личниот доход по стартната основа. Во работната единица „Нада“ за еден неоправдано изостанат ден личниот доход над личниот доход по стартната основа се намалува за 25%, за два дена 75%, а за повеќе од три неоправдано изостанати денови работникот го губи правото на личниот доход над личниот доход по стартната основа.

При разгледувањето на ова прашање, Уставниот суд на Македонија констатира дека, според овие одредби од Правилниците, се врши ограничување на правото на работникот да учествува во распределбата на средствата за лични доходи остварени во текот на месецот во времето во кое тој се наоѓал на работа и со својот труд придонесувал во создавањето на тие средства.

Уставот на Македонија, во одредбата на член 15, го утврдува начелото за распределбата според трудот. Според оваа уставна одредба, на секој работен човек во работната организација му припаѓа, согласно начелото за распределба според трудот, личен доход според резултатот од неговиот труд и работата на работната единица и работната организација како целина.

Оценувајќи ги наведените одредби од Правилниците во однос на одредбата од член 15 на Уставот на Македонија, Уставниот суд на Македонија застана на становиште дека му е спротивно на уставното начело за распределба според трудот секое ограничување на работникот да учествува во распределбата на остварените средства за лични доходи кое не се засновува на утврдените основи и мерила за оцена на резултатите на работата на работникот и неговиот придонес за деловниот успех на работната единица и остварувањето на доходот.

Со наведените одредби од Правилниците работникот автоматски се исклучува од учествувањето во распределбата на средствата за личните доходи над

стартната основа, независно од неговиот придонес во остварувањето на тие средства за времето за кое се наоѓал на работа.

При донесувањето на оваа одлука Уставниот суд ги имаше предвид тешкотиите на работните единици во врска со честите неоправдани изостанувања од работа, но смета дека решавањето на овие проблеми не може да се врши на начин предвиден во Правилниците за распределба на личните доходи.

5. При донесувањето на оваа одлука, Уставниот суд на Македонија ги зеде предвид сите околности што се од интерес за заштитата на уставноста и законитоста констатирани во претходната постапка и на јавната расправа, природата и значењето на повредата на Уставот, како и односите што се воспоставени на основа Правилниците.

У. бр. 51/66

26. април 1967 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петр Коробар, с. р.

185.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за нераспишување конкурс за наставничките места кои во минатата 1965/66 година биле пополнети со договорни наставници, донесена од Работната заедница на Централното основно училиште „Кузман Јосифовски-Питу“ од с. Брод, Битолско, на 25 август 1966 година, по јавната расправа одржана на 28 април 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за нераспишување конкурс за наставничките места кои во минатата 1965/66 година биле пополнети со договорни наставници, донесена од Работната заедница на основното училиште „Кузман Јосифовски-Питу“ од с. Брод на 25 август 1966 год.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука од следните разлози:

Собранието на општината Битола согласно член 18 став 2 точка 3 од Законот за Уставниот суд на Македонија, поведе постапка, пред Уставниот суд на Македонија, за оценување на законитоста на наведената одлука. Со оваа одлука предвиден е за три работни места во училиштето работниот однос да се заснива без конкурс. Одлуката определува дека наставникот по биологија, хемија и запознавање на природата, наставникот по руски јазик и наставникот по историја и географија, кои во учебната 1965/66 година биле договорни наставници, да стапат на работа во училиштето без распишување конкурс за нивните работни места. Потоа, одлуката предвидува обврска за наставниците по биологија и руски јазик, да дипломираат во најкус можен временски рок на Вишата педагошка академија.

Во текот на постапката и по одржаната јавна расправа Уставниот суд констатира дека со одлуката се овозможува засновање на работен однос во училиштето без конкурс само за определен број на работници, кои во претходната учебна година биле договорни наставници во истото училиште, на работно место за кое е предвиден конкурс.

Според Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 31/65), поблиски одредби за засновањето на работниот однос на наставниците во училиштето се донесуваат со статутот или со другите општи акти на училиштето, а во согласност со општите прописи за работните односи.

Постапувајќи според наведената одредба од Законот и според одредбата од член 22 став 1 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/66 и 52/66), со кои се предвидува дека работната заедница со статут или со друг општ акт ги определува работните места што се пополнуваат со конкурс. Работната заедница на Училиштето предвидела одредби во Статутот на Училиштето во врска со ова прашање и донела Правилник за работни односи.

Член 86 став 1 од Статутот на Основното училиште „Кузман Јосифовски-Питу“ од с. Брод, донесен на 26 јуни 1966 година од Работната заедница на Училиштето, а потврден од Собранието на општината Битола на 9 јули 1966 година гласи:

„Работните места на наставно-воспитниот и административниот персонал се пополнуваат по пат на конкурс“.

Со Правилникот за работните односи на училиштето е предвидено дека работните места за наставно-воспитниот и административниот персонал се пополнуваат задолжително со конкурс.

4. Врз основа на изнесеното, Уставниот суд на Македонија утврди дека со оваа одлука повредени се одредбите од Статутот на училиштето, поради што одлучи да ја укине наведената одлука.

У бр. 40/66

26. април 1967 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Петро Коробар, с. р.

186.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на член 1 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на средствата за работа на органот на управата при Собранието на општината Прилеп од 30 јуни 1966 година, по јавната расправа одржана на 28 април 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА член 1 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на средствата на органот на управата при Собранието на општината Прилеп, донесен од Советот на работната заедница и секретарот на Собранието на општината Прилеп, и тоа во делот кој гласи:

„Почнувајќи од 1 јули 1966 година па се додека Извршниот совет на Македонија не донесе прописи за проверување на знаењето (стручен испит) спрема член 47 став 1 точка 4 и член 48 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 28/65).“

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на органот на управата при Собранието на општината Прилеп.

3. По повод на претставката на Глигор Спировски од Прилеп, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 58/66 од 6 декември 1966 година поведе постапка за оценка на законитоста на наведената одредба од Правилникот.

Врз основа на испитувањата во претходната постапка и одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Македонија констатира:

а) Правилникот за распределба на средствата на органот на управата при Собранието на општината Прилеп, донесен на 18 октомври 1965 година, во ставот 2 на членот 67 определува:

„Работник кој е распореден на работно место и ги има потребните број години работно искуство за тоа работно место, а нема положен стручен испит вкупниот број бодови добиени за тоа работно место му се намалува за 5% од месечниот износ“.

Со членот 1 на Правилникот за измени и дополнувања на овој правилник, донесен на 30 јуни 1966 година, кој е предмет на оценка, извршено е дополнување на членот 67 со тоа што се додава нов став 3 кој гласи:

„На работниците да не им се задржува 5% од претходниот став, почнувајќи од 1 јули 1966 година па сè додека Извршниот совет на СРМ не донесе прописи за проверување на знаењето (стручен испит) спрема член 47 став 1 точка 4 и член 48 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 28/65).“

б) Согласно одредбите на член 47 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата, секој орган на управата е должен да пропише поблиски одредби за стручната спрема и стручното образование на работниците, меѓу кое, и за начинот на проверувањето на стручното знаење на приправникот и стручната способност на работникот на одделни работни места. Од друга страна, со член 48 на истиот закон, Извршниот совет на Македонија е овластен да може да пропише определени прашања од стручното образование, што се заеднички интерес за одредени или за сите органи на управата, да се решаваат на единствен начин.

Според тоа, од Законот очигледно произлегува дека регулирањето на прашањата за стручната способност и стручното образование, па и за проверувањето на стручните знаења и стручната способност, е обврска на органот на управата додека за Извршниот совет тоа е предвидено само како можност.

Заради тоа Уставниот суд на Македонија смета дека е противзаконито регулирањето на прашањата за стручната способност и стручното образование на работниците во органот на управата да се условува со донесување на прописи од Извршниот совет.

в) Измената и дополнувањето на член 67 од Правилникот за распределба на средствата на органот на управата не е извршена поради промена на односите или новонастанатата положба, туку поради тоа што органот на управување, надлежен за донесување на Правилникот, утврдил дека одредбата од член 67 став 2 на Правилникот не може да се примени поради непостоење на соодветни прописи за проверување на стручната способност. Меѓутоа, прописи за проверување на стручната способност не постоеле ниту во моментот на донесувањето на Правилникот (октомври 1965 година), иако органот на управата бил должен да ги донесе истовремено со Правилникот или непосредно по тоа, заради тоа што стручниот испит веќе бил пропишан како услов за здобивање со полниот износ на личниот доход предвиден за определено работно место.

Уставниот суд на Македонија смета дека одредбата од новиот став 3 на членот 67 од Правилникот треба да се применува од моментот кога стручниот испит бил пропишан како услов за здобивање на полниот износ на личниот доход, па се додека органот на управата не донесе соодветни акти со кои ќе се создадат објективни можности работниците во органот на управата да можат да го исполнат предвидениот услов.

4. На основа изложеното, Уставниот суд на Македонија утврди дека членот 1 од Правилникот за измени и дополнувања во делот кој се однесува на почетокот и престанокот на важноста на одлагањето на примената на одредбата за задржување на 5% поради неположен стручен испит, не е во согласност со одредбите на Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата.

У. бр. 58/66

28 април 1967 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с. р.

187.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката со која се предвидува лекарите кои издаваат лекарски уверенија за суд да задржат за себе 50% од наплатените надоместоци за извршена услуга според ценовникот на Домот, донесена на 14 јули 1966 година од Управниот одбор на Домот за народно здравје — Валаново, по јавната расправа одржана на 28 април 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката, донесена од Управниот одбор на Домот за народно здравје — Валаново, на 14 јули 1966 година, со која се определува сите лекари кои издаваат лекарски уверенија за суд да задржат за себе 50% од наплатените надоместоци за извршената услуга според Ценовникот на Домот.

2. Од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на СРМ“, истата нема да се применува.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, и на огласната табла на Домот за народно здравје — Валаново.

4. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука од следните разлози:

По повод претставка упатена до Уставниот суд на Македонија, Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување на законитоста на наведената Одлука на Управниот одбор на Домот за народно здравје — Валаново.

Со Одлуката предвидена е можноста, лекарите кои вршат прегледи заради издавање на лекарски уверенија за суд да задржат за себе половина од наплатениот паричен надоместок, според ценовникот на Домот.

Уставниот суд на Македонија, при разгледувањето на Одлуката, констатира дека со неа е регулирана материја од областа на распределбата на доходот и всушност предвидува начин за распределба на личниот доход на лекарите од овој Дом.

Законот за здравствената заштита и организација на здравствената служба „Службен весник на СРМ“, бр. 17/61 и бр. 16/65), во одредбата на член 115а став 3, изрично определува дека за распределбата на доходот во здравствената установа одлучува советот на установата во потесен состав.

Со Статутот и со Правилникот за личните доходи на здравствените и другите работници на Здравствениот дом — Валаново, не е предвидено лекарите за извршените здравствени услуги непосредно да наплатуваат за себе парични надоместоци. Со одделни одредби од овие акти е определено дека со правилникот за распределба на личните доходи се регулираат сите прашања во врска со распределбата на личниот доход и паричните примања на здравствените и другите работници на основа на заснованиот работен однос во Домот.

Поради тоа, Уставниот суд на Македонија смета дека наведената Одлука е спротивна на Законот за здравствената заштита и организација на здравствената служба, зашто е донесена од ненадлежен орган, а едновременно е спротивна и на одредбите на Статутот и Правилникот за распределба на личните доходи на Здравствениот дом — Валаново, со кои не е предвидена можноста, лекарите непосредно да наплатуваат за себе парични надоместоци за извршените здравствени услуги.

5. На основа на изнесеното, Уставниот суд на Македонија ја поништи Одлуката затоа што утврди дека не е во согласност со Законот за здравствена заштита и организација на здравствената служба и со Статутот на Домот.

У бр. 37/67

28. април 1967 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Општинскиот суд во Штип, објавува дека Куза Кралова Накова, домаќинка од село Калниште, општина Пробиштип, побара да се огласи за неважно свидетелството за завршено IV одделение основно училиште, кое гласи на нејзино име, бидејќи истото го имала загубено.

Училиштето го завршила во учебната школска 1920/21 година.

Се повикуваат сите кои имаат приговори против предлогот, да ги поднесат во рок од 6 месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Доколку во рок од 6 месеци дотичниот документ никој не го пријави на судот или не стави приговор, судот спом. документ, свидетелството за завршено IV одделение основно училиште, на име Коза Кралова Накова судски ќе го поништи.

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 722/66 (42)

ОПШТИНСКИ СУД ШТИП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV-четврто одделение основно училиште през учебната 1928/29 година во гр. Прилеп, на име Ѓорѓиоски Пано од Прилеп, ул. „Трајко Тарцан“ бр. 66.

Се поканува секое лице кое го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 126/67. (43)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ

Во Општинскиот суд во Св. Николе се води спор по тужбата на Ристо Јанков Костов од село Коселери, против Раим Абазов Абидиов, бивш од с. Дорфулија, а сега во Турција, за сопственост на неподвижен имот, вредност 450 н. динари.

Се повикува тужениот Раим во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да одреди свој полномошник или лично да се јави на судот. Во колку ова не го стори ќе му биде одреден полномошник.

Од Општинскиот суд во Св. Николе, П. бр. 364/66. (41)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. X. 1966 година, страна 259, реден број 1, е запишана под фирма: Колонијална продавница — само-служба, со седиште во Винаца, плоштад „Маршал Тито“ бр. 7. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо „Снабдител“ — Штип.

Раководител на продавницата е Спирко Тодоров Левков, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Киро Пановски.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието бр. 01-33 од 9. VI. 1966 година и решението на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Винаца бр. 0504-1864 од 18. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 188/66. (1566)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IX. 1966 година, страна 138, реден број 1, е запишана под фирма: Фабрика за производство на конфекција „Партизанка“, со седиште во Делчево, која е основана по пат на издвојување од Заедницата на производители на текстил „Македонка“ — Штип.

Фабриката ќе ги врши следните дејности:

Производство и преработка на сите видови конфекциски производи од природни, синтетички и вештачки ткаенини и тоа:

- а) кроење на конфекција;
- б) моделирање на конфекција;
- в) шиеење на конфекција;
- г) пеглање и адустирање на конфекција;
- д) олржување на машините;
- е) обезбедување со вода.

Превоз на сопствени производи и суровини за сопствени производи.

Набавка на суровини и помошни материјали и продажба на готови производи.

Набавка на суровини од домашно производство и од увоз.

Набавка на сите видови помошни материјали.

Набавка на амбалажа и други потреби на претпријатието.

Продажба на своите производи и тоа:

- а) преку трговски патници;
- б) преку свои претставништва;
- в) преку свои стоваришта;
- г) преку сопствени продавници;
- д) по пат на кооперирање со други претпријатија.

Вршење на услуги — конфекционирање.

Директор на фабриката е Тоде Ристов Илиевски, кој е овластен да ја претставува и потпишува.

Фабриката е запишана во регистарот врз основа на решението на работничкиот совет на Заедницата на производители на текстил „Македонка“ — Штип бр. 77-162/60 од 14. IX. 1966 година и одлуката од Централниот работнички совет од 14. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 209/66. (1562)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. VIII. 1966 година, страна 134, реден број 1, е запишана под фирма: Трговска работна организација за промет со мешовити стоки на големо и мало „Стоков промет“, со седиште во Делчево.

Работната организација ќе ги врши следните дејности:

- промет со сите видови селско-стопански производи, жива стока и месо,
- земјоделски машини, алати, вештачки гурбриња, средства за заштита на растенијата,
- алкохолни и безалкохолни пијалоци,
- текстилни производи и конфекција,
- прехранбени производи,
- огревно и друго дрво, градежни материјали, мебел и преработки од дрво,
- хемиски производи, хемикалии, метали, сите видови преработки од метали и неметали, електроиндустриски производи и материјали, промет со обоени метали и преработки од нив, Кумур и производи од Кумур,
- стакло, керамички производи и порцелан,
- производство на јажарска стока, каделни и јутени производи,
- тутунови производи, кибрит и прибор,
- канцелариски материјали, хартија, прибор за пишување и школски прибор.

В. д. директор на работната организација е Блаже Димитровски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуките на основачите на организацијата: Здружниот совет при ОЗЗ „Прогрес“ од село Нов Истевник, Делчево бр. 76 од 11. VII. 1966 година и Здружниот совет од Општината земјоделска задруга „Руен“ од с. Каменица, Делчево бр. 354 од 22. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 178/66. (1563)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. IX. 1966 година, страна 136, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на готови производи на работната организација, како и продажба на стоки од дополнителен асортиман: кратка и плетена стока произведена од други стопански организации.

Продавницата е основана од Текстилната конфекција „Пелистер“ од Ресен.

Раководител на продавницата е Славка Георгиева, која не е овластена да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Крсте Бутевски.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Делчево бр. 04-2884 од 19. VII. 1966 година и одлуката од работничкиот совет на Конфекцијата од 5. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 198/66. (1560)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. IX. 1966 година, страна 254, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со секаков вид на конфекција произведена од работната организација, а како дополнително на асортиманот и кратка и плетена стока произведена од други организации.

Продавницата е основана од Текстилната конфекција „Пелистер“ од Ресен.

Раководител на продавницата е Нада Гаципанова, која не е овластена да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Крсте Бутевски.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Кочани бр. 03-4468 од 18. VIII. 1966 година и одлуката на работничкиот совет на Фабриката од 5. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 197/66. (1570)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5. VII. 1966 година, страна 248, реден број 1 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Злетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, гумени производи, југовинилни производи, горна и долна кожа.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет со кожни, гумени и пластични производи „Антрокожа и гума“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Блажо Димитровски, кој е овластен да ја претставува и потпишува.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието бр. 2705 од 27. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 161/66. (1572)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. X. 1966 година, страна 371, реден број 2, е запишана под фирма: Продавница „Деликатес“, со седиште во Радсвиш. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на кекс и обланди, тестенини-пакувани, зачин, кафе и сурогати, чаеви, сол, какао и преработки од какао во оригинално пакување, шеќер и преработки од шеќер, оцетна ексенција во оригинално пакување, јужно овошје, конзервирано овошје и овошни преработки, овошни сокови, конзервиран и сушен зеленчук, маслини, ориз и грав, конзервирано и сушено месо, индустриски месни преработки, сушена сланина, маст и маргарин во оригинално пакување, зејтин во шишиња, конзерви и преработки од риба, минерална вода, мед во оригинално пакување, четен и таан алва во оригинално пакување, земјоделски и млечни производи од сопствено производство.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ од Радовиш. Раководител на продавницата е Бранко Лозналев, кој не е овластен да ја претставува и потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на комбинатот.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на Комбинатот број 459 од 2. IX. 1966 година и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Радовиш бр. 05-2711 од 30. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 228/66. (1582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 819, страна 765, книга IV, е запишана под фирма: „Путник“ — југословенско туристичко и автобуско претпријатие — Белград — работна единица филијала во Скопје — Пословница во Титов Велес. Предмет на работењето на пословницата е: продажба на сите врсти превозни документи (железнички, автобуски и бродски) во внатрешниот и меѓународниот сообраќај; превоз со сопствени сообраќајни средства и превозни средства земени под закуп со цел за организирање туристички патувања, како и со цел вршење на такси служба и јавен патен сообраќај на постојните и сезонските линии, како и организирање на автомото каравани и укажување на сите врсти услуги и задоволување потребите на учесниците; организирање разгледување на градови групно и индивидуално за домашни и странски патници и туристи и укажување на сите услуги за здасволување потребите на учесниците; организирање патувања, излети, инклузивни патувања, крузеви за домашни и странски туристи и туристи и патници во земјата и странство; обавување застапничко и посредничко работење со хотелските и угостителските претпријатија и останати физички и правни лица со цел за сместување и исхрана на патници и туристи, како и укажување на останати туристички услуги; обавување на сите врсти менувачки работи; прибавување на сите видови патни исправи кај овластените органи на постојните амбасади и претставништва; прибавување патни исправи и царински документи за сите видови моторни возила; посредување кај осигурувањето на патници и туристи како и патен багаж и моторни возила; организирање водичка служба и опрема на патници и туристи; прибавување и издавање на дозволи за лов и риболов, како и организирање на др. спортови за домашни и странски туристи; обавување на сите видови повремени работи при одржување на конгреси, конференции, културни приредби и други јавни манифестации во земјата; организирање чување на багаж на патниците; сместување на патници и туристи и укажување на сите врсти угостителски услуги во сопствени објекти и објек-

ти земени под закуп во земјата или во странство; организирање годишни одмори за групи и поединци; организирање служба за парични депозити во рамките на важечките прописи; продажба и организирање изработка на ситна стока за спомен, разгледници, марки, грамофонски плочи, туристички публикации и едигии, сообраќајни и други карти, домашни и странски пијалоци, сувенири, фотоматеријали, влезни билети за спортски приредби, како и за галерии и музеи; продажба на сите врсти дозови на лутрија, лото, спортска прогноза и другите игри на среќа; издавање и хонористување на ваучери кои гласаат на било која туристичка услуга.

Пословницата е основана од „Путник“ — југословенско и туристичко аутобуско претпријатие — Белград, со одлука на работничкиот совет број 20648 од 8. VI. 1966 година.

Раководител на пословницата е Чивчиристов Ганчов Никола.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 387/66. (1666)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. IX. 1966 година, рег. број 10/55, книга IV, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Градежното производително претпријатие „Слога“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на тули, керамида и капади од сопствено производство.

Продавницата е основана од Градежното производително претпријатие „Слога“ од Ресен, со одлука од работничкиот совет бр. 01-154 од 15. IX. 1966 година и решението од Општинското собрание во Битола бр. 03-8428/1 од 12. IX. 1966 година.

Раководител на продавницата е Каранфили И. Тахир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 363/66. (1687)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. IX. 1966 година, рег. број 10/55, книга IV, е запишана под фирма: Продавница на ул. „Гоце Делчев“ број 40 во Ресен на Градежното производително претпријатие „Слога“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на тули и керамида од сопствено производство.

Продавницата е основана од Градежното производително претпријатие „Слога“ од Ресен, со одлука од работничкиот совет бр. 01-178 од 15. IX. 1966 година и решението од Општинското собрание во Ресен бр. 04-6689 од 28. V. 1966 година.

Раководител на продавницата е Недановски Тодор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 362/66. (1694)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 985, страна 853, книга IV, е запишан под фирма: Центар за домашни ракотворби и сувенири „Сувенир“ — Скопје. Предмет на работењето на центарот е: производство на предмети, сувенири од бакар и ковано железо и др. како и предмети од дрво, длабока и плитка резба, дрво со седеф, тешис, килими, јамболии, предмети од слама, керамика и предмети од домашни ракотворби.

Центарот е основан со прераснување на установата — Центар за домашни ракотворби и сувенири „Сувенир“ — Скопје во стопанска организација, со одлука на советот на Работната заедница на Центарот број 1163 од 7. X. 1966 година и согласноста на основачот — Завод за унапредување на стоковниот промет и занаетството — Скопје број 3369 од 28. X. 1966 година.

Центарот ќе го потпишуваат Цубалевски Јазар, в. д. директор, и Маленковски Никола, пом. директор.

Претпријатието — Центар за домашни ракотворби и сувенири „Сувенир“ — Скопје е конституирано на ден 6. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 709/66. (1729)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. XI. 1966 година, рег. број 31/66, книга I, е запишано под фирма: Стовариште во Битола, ул. „Маркс Енгелс“ бр. 42, на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ од Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на големо на сопствени изданија, изданија на други издавачки и весникарски претпријатија, како и продажба на канцелариски и школки материјали и прибор, учили, нагледни средства школски намештај, машини за пишување и сметање, мерни инструменти, апарати за размножување, прибор за цртање, фотографски и оптички апарати и прибор, радио-акустички апарати и прибор, музички инструменти и прибор.

Стовариштето е основано од Книгоиздателството „Македонска книга“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет од 25. XII. 1965 година и решението на Општинското собрание во Битола бр. 03-7631/1 од 29. X. 1966 година.

Стовариштето ќе го потпишува Петровски Цветан, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 329/66. (1747)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. XI. 1966 година, рег. број 1/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница за колонијал број 2 во Битола на Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на животни намирници и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола, со одлука бр. 944 од 8. IX. 1966 година и решението од Општинското собрание во Битола бр. 03-9052/1 од 27. IX. 1966 година.

Раководител на продавницата е Ристо Бабацовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 414/66. (1748)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. XI. 1966 година, рег. број 1/57, книга III, е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Маршал Тито“ на Производственото услужно занаетчиско претпријатие „Единство“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на лесна и тешка конфекција, како и трикотажна стока од други претпријатија поради дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од Производственото услужно занаетчиско претпријатие „Единство“ од Струга, со одлука од работничкиот совет бр. 1179 од 4. XI. 1966 година и одобрението од Општинското собрание во Струга бр. 05-7181/1 од 14. XI. 1966 година.

Раководител на продавницата е Баловски К. Паско, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 420/66. (1752)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 10, страна 247, книга IV, е запишан под фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-

пријатие „Билана“ од Скопје — Дуќан број 29 во Скопје на „Витпазар“. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сите врсти свои производи и производи од други претпријатија, како и трговска стока за дополнување на асортиманот и продажба со услуги на безалкохолни и алкохолни пијалоци.

Дуќанот е основан од работничкиот совет на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Билана“ — Скопје, со одлука од 12. VII. 1966 година.

Раководител на дуќанот е Лука Никаљевиќ.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 733/66. (1783)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 999, страна 927, книга IV, е запишано под фирма: Здружение на пензионерите и инвалидите на трудот при општината Идадија — Скопје — Бифе од затворен тип во Скопје, ул. „Раде Кончар“ број 7. Предмет на работењето на бифето е: точење на безалкохолни пијалоци, варење на кафе, чај, точење на природен алкохол-вино и ракија, приготвување на ладни јадења и готвење само на шкебе чорба на пензионерите. Во колку се укаже потреба и можност во иднина може да отвори и скара, а нарочито во летниот период.

Бифето е основано од Управниот одбор на Здружението на пензионерите и инвалидите на трудот при општината Идадија — Скопје со одлука број 245 од 24. IX. 1966 година.

Раководител на бифето е Рашчиќ Азис.

Бифето од затворен тип во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Рашчиќ Азис, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 717/66. (1805)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 998, страна 923, книга IV, е запишана под фирма: Фабрика за обувки — Дервента — Продавница во Скопје ул. „Стив Наумов“ број 91. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите врсти обувки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за обувки — Дервента, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје бр. 06-18371 од 21. X. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Мангов Илија, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 718/66. (1806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 794, страна 659, книга III, е запишано под фирма: Трговското претпријатие „Југобицикл“ од Белград — Претставништво во Скопје, ул. „256“ (VIII колосек) во работните простории на Претпријатието „Билка“. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купо-продажба во име и за сметка на претпријатието, а во рамките на одобрената дејност.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Југобицикл“ — Белград, и согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје бр. 1183/1 од 19. VI. 1963 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Анче П. Анчев, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 490/63—2. (1808)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2. VI. 1966 година, рег. број 10/66, книга II, е запишана под фирма: Продавница — трафика број 3 во Струга на Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со цигари, кибрит, прибор за бричење, пишување и пушење, таксени и поштенски марки, разни разгледници и хигиенска гума.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет од 15. VI. 1965 година и решението од Општинското собрание Струга бр. 05-1536 од 7. III. 1966 година.

Раксводител на продавницата е Теофиловски Акиф, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 153/66. (1282)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2. VI. 1966 година, рег. број 9/66, книга II, е запишана под фирма: Продавница — Трафика бр. 4 во село Лабуништа на Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со цигари, кибрит, прибор за пушење, пишување и бричење, таксени и поштенски марки, разни разгледници и хигиенска гума.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет од 15. VI. 1965 година и решението на Општинското собрание во Струга број 05-1556/1 од 7. III. 1966 година.

Раководител на продавницата е Цветковски Ангелко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 152/66. (1283)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. IX. 1966 година, рег. број 1/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница за намештај и уреди за домаќинството „Ат-пазар“ во Битола на Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на намештај и електроуреди за домаќинството.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола, со одлука од работничкиот совет бр. 1106 од 26. X. 1966 година и решението од Општинското собрание во Битола бр. 03-17010/65 од 10. VI. 1966 година.

Раксводител на продавницата е Љубе Јованов Михајлов, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 366/66. (1506)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. IX. 1966 година, рег. број 18/66, книга II, е запишана под фирма: Заштитна стаклорезачка работилница „Напредок“ од Охрид на Сојузот на слепите во Охрид. Предмет на работењето на работилницата е: устаклување на разни градежни објекти, правење на разни рамки и устаклување, урамување на разни слики, магирање на стакло, гравирање, правење на разни сувенири од стакло, изработка на мрежи од најлон конец, корпи и други производи и предмети од пластика.

Работилницата е основана од Сојузот на слепите во Охрид со одлука бр. 181/1 од 10. VIII. 1966 година.

Работилницата ќе ја потпишува Манчески Кираковител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 359/66. (1508)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. V. 1966 година, страна 378, реден број 1, е запишан под фирма: Погон за експлоатација „Струмешница“, со седиште во Струмица.

Погонот ќе врши:

а) Основна дејност:

— вршење водостопанска услужна дејност;
— снабдување со вода, одржување, прочистување на загадени води и др.;
— одржување на водостопански објекти и постројки.

б) Споредна дејност:

— одржување на комунални објекти и постројки за водоснабдување и прочистување на загадени води;

— со свои транспортни средства врши транспортни услуги на трети лица;

— одгајува, тови и стопанисува со риби во уградените вештачки акумулации;

В. д. началник на погонот е Ангел Маринков, кој ќе го потпишува и претставува.

Погонот е основан од Водостопанското претпријатие „Струмички слив“ од Струмица.

Запишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на Претпријатието број 01-1/1 од 6. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 106/66. (1596)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 15, страна 580, книта III е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Стокопромет“ експорт-импорт — Скопје број 885 од 7. IV. 1966 година досегашната регистрирана дејност за прехранбени производи, добиточна храна и простирка, добиток и живина се оточнува и во иднина ќе гласи:

Прехранбени производи — Пченица и рж (без семе), пченка во зрна (без семе), останати житарици (јачмен, просо-недуштен, хељда и сл., — без семе), излупен, полиран, глазиран и искршен ориз, пшенично брашно (бело и лебно), брашно од останатите житарици за човечка исхрана (од пченка, јачмен, орис, хељда и др.), останати производи за мелење на житарици за човечка исхрана (пшеничен грис и пшенична прекрупа, пченкарен грис, грис од останати житарици, гершла, освен пахуљици, пржени пахуљици од житарици и др.), бел леб и сите врсти печива, полубел леб и црни, тестени производи (макарони, шпагети, нудли и слични производи), останати производи од брашно (бисквити, кекси, медањаци, обланди, наполитанки, чајно печиво, двопек, мрвици и сл.), свинско месо и месо од прасетина (свежо и смрзнато), јунешко и телешко месо (свежно и смрзнато), говедско месо (свежо и смрзнато), овчо и јагнешко месо (свежо и смрзнато), месо од останати домашни животни (козјо, коњско, биволско и др. — свежо и смрзнато), месо од домашна живина од сите врсти (свежно и смрзнато), свежо и смрзнато месо од сите врсти дивеч (зајак, срна, дивокоза и др.), сланина и сурово сало, останати внатрешни непреработени производи од закланата стока за човечка исхрана (јазичи, шигери, бубрези, слезинки, шкембиња, папци, глави, коски и сл.), солена, сушена и пушена сланина, суво и пушено месо од сите врсти, месни преработки (салами, колбаси, матадела, кренвишли и др.), останати неспомнати преработки од месо за човечка исхрана (суви изнутрици, чварци, лој и др.), месни конзерви без зеленчук од сите врсти (вклучувајќи ја паштетата, месни конзерви со зеленчук, морска, езерска и речна риба (свежа и смрзната), сушена, солена и пушена риба од сите врсти, рибни конзерви без зеленчук од сите врсти, останати неспомнати рибни производи, љускарци и мекунци за човечка исхрана (рибна паштета, бакалар, кавијар, рибни конзерви со зеленчук, полжави и ракови,

школки и друго), животинска и живинска маст, растителни масла и масти за јадење, без маргарин, маргарин, свежо и кондензирано млеко, кисело млеко и јогурт, млеко во прав, путер и масло, кајмак, сирење од сите врсти (акшквал, трапист, ементалер, тврдо сирење, бело меко сирење, толено сирење и др.), останати неспомнати млечни производи (милерам и сл.), јајца, не вклучувајќи ги јајцата во прав, јајца во прав, природен мед, компири, грав, свежа зелка, кел, патлициани, пиперки, кромид и останат свеж и смрзнат зеленчук (арпаџик, спанаќ, кромид, лук, карфиол, модар патлиџан, боранија, маслинки, печурки, капор, ротква, рен, морков, салата и сл.), доматино пире, конзерви со зеленчук, кисел зеленчук од сите врсти, без конзерви, останати неспомнати преработки и производи од зеленчук за човечка исхрана (сокови од зеленчук: компир, боранија, сочиво, сува пиперка брашно од компир, сенф, супи и сл.), јаболки од сите врсти, сливи, свежо и смрзнато грозје, праски, лешници и бадеми без лушпи, јужно овошје (лимони, поморанџи, банани, кокосови ореи, ананас, урми, нар, граплфруит, рогачи, мандарини и др.), останато неспомнато овошје свежо и смрзнато (цреши, вишни, кајсии, праски, круши, дуњи, смокви, дињи, лубеници, јагоди, капини, малини, костени, марони, борвници, рибизли и др.), мармалад и пекмези од сливи и останато овошје, џемови и слатка од овошје, сокови од овошје, концентрирани и засладени (вишни, капини, сливи, јаболки, лимон и малина), сирови сокови од овошје од сите врсти (вишни, цреши, малини, јаболки, кајсии, праски и др.), суво овошје од сите врсти — исклучувајќи ги сувите сливи, суви слизи, останати неспомнати преработки од овошје за човечка исхрана (овошни желеа, компоти, кори од поморанџи и лимони, кикирики и пржени бадеми, кокосово брашно и др.), шеќер во прав, кошки и кристал, бонбони и слатки од шеќер, чоколада во сите врсти (за јадење, за месење и сл.), какао, останати неспомнати производи од производството на бонбони, слатки и какао (сахароза, меласа за јадење, гликоза, декстроза, латкоза, малтоза, леулоза, карамел шеќер, вештачки мед, ванилин шеќер, како паста и путер, кремове и изработки од чоколади, чоколадни бонбони, мастици и др.), сирово, пржено и мелено кафе, сол, зачини (бирер во зрна и прав, пиперка мелена и точена, ванила, џимет, ким, анис, шафран, лоровор лист, мак и др.), чаеви и лексвити растенија од сите врсти (домашни и од увоз), природно, обично и квалитетно вино во буриња и шишиња, десертно, ароматично и пенливо вино, останати вина (од јаболка, вишња, прошек и др.), пиво, природна ракија (шљивица, комовица, клековача и др.), десертен алкохолен пијалок (пелинковац, мастика, рум, виски, коњак, ликер, вотка, цин, вињак, мараскино, бренди, крушковач и др.), сиров шпирт, етил алкохол до 80°, вински, овошен и останат оцет за исхрана, лимонада, оранжада, кокта, сода-вода и останати безалкохолни пијалаци, природна и вештачка минерална вода, останати неспомнати производи за исхрана (цикорија, квасец за месење и печење, сурогати кафе, сода бикарбона и др.).

Добиточна храна и простирка — Суво сено од сите врсти, зрнеста и друга добиточна храна (зоб, мешана зрнеста храна, грахорица, добиточна репка и др.), останата добиточна кабаста храна (шаша, слама, плева, пченкарина и др.), производи од добиточна храна на прехранбената индустрија (мекинџе, уљани погачи и сачма од сите врсти, коштано и рибино брашно и отпадоци од месо, отпадоци од пиварски јачмен, пшенична клица, отпадоци од шеќер, резаници од шеќер, репка, концентрати и др.), сол за стока.

Стока и живина — Свињи и прасиња, говеда, биволи, јунци и телиња, овци, кози, јагниња и јариња, коњи, мулиња и мазги, жива живина од сите видови, диви животни, пчели, — кошници и жива дивеч.

Согласно одлуката на работничкиот совет број 885 од 7. IV. 1966 година дејноста на претпријатието трговија на големо и мало во внатрешен промет се проширува со следните дејности:

Кожни и гумени производи — Надворешни и внатрешни гуми за моторни возила, надворешни и внатрешни гуми за велосипеди и трицикли, останати неспомнати гумени производи (медицински гумени производи, душеци, ракавици, гумени одеа, гумени црева и пипе, гумени плочи и престени и др.).

Метални производи — Ваљана челична жица, легирана, нелегирана и производи од жица, челични лимови од сите видови-легирани и нелегирани (тешки, средни, фини — танки, точени и превлечени), лим, цевки и траки од никел, лим и траки од бакар, месинг, бронза и други легури од бакар, цевки, шипки, лимови и спојници за цевки од алуминиум, цевки, лим, траки и спојници за цевки од олово, лим, цевки, шипки и спојници за цевки од цинк, шипки од کالاј, рачни или машински алати (лопати, ашови, пијучи и др.), плугови (запрежни тракторски), и копачи, дрљачи и брани, тракторски и запрежни култиватори, сејалки и садилици, растурача на шталско и вештачко ѓубре, прибор за наводнување, круњачи, жетвалици, самоврзачки и врзачки, косачки, вршалки, комбајни, дозарски и овошни прскалицы, сортирки (за овошје, јајца и сл.), центрифуги за млеко, останати земјоделски машини и направи (апарати за молзење, преси за сено и слама, секачи за добиточна храна, инкубатори и др.), делови и прибор за земјоделски машини и направи, останати машини и уреди без прецизни апарати и инструменти (машини за пеглање алишта, за конзервирање, ракување компресори, пумпи, климо-уреди, уреди за вентилација и др.), дактилографски и книговодствени машини, мотори за земјоделски машини, камиони, автобуси и автомобили, трактори, патнички автомобили до 9 седишта, камиони, моторцикли, мопеди и скутери, велосипеди и триколици без мотор, приколки за камиони и трактори, останати неспомнати специјални моторни возила (ладилници — авто-цистерни, огногасни автомобили, камиони, багери, автомобили — дизалици, камионет — комби и др.), делови и прибор за патни возила и други машини и уреди.

Стакло, керамика и порцелан — Равно стакло (ливено, ваљано, брушено, полирано, боено или замаглено), сигурносни стакла за автомобили и др., стаклена амбалажа од сите видови (балони, боци, тегли и сл.), без лабораториска и фармацевтна амбалажа.

Електротехнички производи и материјал — Електрични мотори и генератори, трансформатори, делови и прибор за електрични мотори, генератори акумулатори и машини и фрижидери.

Хемиски производи — Хемиски киселини и бази, азотни ѓубриња, фосфорни ѓубриња, калиумово ѓубре, мешано и останато ѓубре, модар камен, средства за заштита на растенијата, без модар камен, сапун за перење, тоалетен сапун, детерџени за перење од сите видови, бои, емајли, лаксови и фирнајси, разредувачи и растворувачи за бои и лакови, останати неспоменати хемиски производи (вештачки црева и др.).

Производи од пластични маси — Целофан, поливинил, линолеум, амбалажа од пластични маси, останати производи од пластични маси (смоли, лепкови, црева, гутаперка и гума ластекс, синтетички влакна, синтетички и природен каучук, галантерија од пластични маси, корици за книги и тетратки, садови од пластични маси, столни прекривки од пластични маси и др.).

Хартија и производи — Картон и пак папир, хартија и картонска амбалажа (кеси и вреќи од

хартија, картонски кутии, натрон вреќи и др.), останати производи од хартија.

Производи од дрво — Дрвна галантерија (резбарски и плетарски работи, рамови, шахови, кутии за тутун и др.), дрвна амбалажа (качиња, буриња, бочви, сандаци, тајби и др.), останати неспомнати финални дрвни производи.

Течно гориво и мазиво — Моторно и машинско мазиво и техничка маст.

Останати неспомнати производи — Останати неспомнати производи од разноврсна индустрија за домаќинството и занаетчиството (сита и решета, четки и метли, молерски четки и решета, кројачки куќли, свеќи, термос боци, термофори, плински решои, жарачи и прибор за ложење, брусеви, графитни четкици и др.), семе, пченично и од рж, семе од пченка, семе од останати житарици (јачмен, овес, просо, орис, хељда и др.), останато неспомнато семе од индустриски растенија и зеленчук, (шеќерна репка, коноп, хмељ, сончоглед, тутун, зеленчук, цвеќе и др.), свежо цвеќе од сите видови, вештачко цвеќе, пердув, восок од пчели и сушени црева.

Сирова и сува кожа — Сирова говедска, телешка, коњска и свинска кожа, останати врсти сирова кожа, сува кожа од овци и кози, останати видови на сува кожа, прана и непрана волна.

Покрај горниот промет и производство на млечни производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 199/66.

СОДРЖИНА

	Страна
✓ 172. Закон за радио-сообраќајот — — —	305
✓ 173. Закон за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје — —	307
✓ 174. Закон за изменување и дополнување на Законот за уредување имотните односи настанати со самовласни заземања на земјишта во општествена сопственост —	309
✓ 175. Одлука за пренесување правата и обврските на основач спрема Претпријатието во основање рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на општината Кале во Скопје — — — — — — — — — —	309
✓ 176. Одлука за давање одобрение на завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1966 година — — — — — — — — — —	310
✓ 177. Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за води за 1967 година — — — — — — — — — —	310
✓ 178. Одлука за потврдување Статутот на Педагошката академија во Штип — — — — — — — — — —	310
✓ 179. Одлука за потврдување Статутот на Педагошката академија во Битола — — — — — — — — — —	310
✓ 180. Одлука за потврдување Статутот на Вишата економска школа во Прилеп — — — — — — — — — —	311
✓ 181. Одлука за потврдување Статутот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — — — — — — —	311
✓ 182. Одлука за потврдување Статутот на Архивот на Македонија — Скопје — — — — — — — — — —	311
✓ 183. Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — — — — — —	311
✓ 184. Одлука на Уставниот суд на Македонија бр. 51 од 26 април 1967 година — — — — — — — — — —	311
✓ 185. Одлука на Уставниот суд на Македонија бр. 40 од 26 април 1967 година — — — — — — — — — —	312
✓ 186. Одлука на Уставниот суд на Македонија бр. 58 од 28 април 1967 година — — — — — — — — — —	313
✓ 187. Одлука на Уставниот суд на Македонија бр. 37 од 28 април 1967 година — — — — — — — — — —	314

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а.

Пошт. фак. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.